



Република Северна Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)

MSIP-SH-MUN-GOST-06-20

1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN Development Business со бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010 година.

Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој за Проектот за подобрување на општински услугите и има намера дел од добиените средства од овој Кредит да ги искористи за исплата по договор за плаќања по договор за: **Набавка на возило (трактор) со додатни елементи за подобрување на јавната хигиена**
Општина Гостивар ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка на добра - **возило (трактор) со додатни елементи за подобрување на јавната хигиена** да ги достават своите запечатени понуди.

2. Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за купување како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD заеми и IDA кредити од јануари 2011 година метод купување, и е отворен за сите Понудувачи од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација.

3. Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации на наведената адреса од 08:00 до 16:00 часот.

Општина Гостивар

Адреса: булевар Браќа Ѓиновски бр.61

До: Лулзим Исеини

e-mail: info@gostivari.gov.mk

Тел: + 389/42 214 600

Република Северна Македонија

4. Заинтересираните Понудувачи бесплатно ќе ја добијат комплетната тендерска документација по поднесувањето на писмена апликација на горенаведената адреса.

5. Понудите мора да се достават на горенаведената адреса до **12:30, пладне на 15.06.2020**. Електронско доставување на понуди не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени.